



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 ОБЈАВЕН ВЕСНИК Н. СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. бр. 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 10 декември 1984

Скопје

Број 37

Год. XI

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

460.

Врз основа на член 228 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата има претседател и 34 членови.

2. Претседателот и членовите на Советот ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редот на заинтересираните органи, организации и заедници, работните луѓе и граѓаните, како и истакнати стручњаци кои се занимаваат со прашањата за безбедност на сообраќајот на патиштата.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3065
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. ф.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

461.

Врз основа на член 226 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

За претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:

а) за претседател,

Борис Алексовски-Карче, досегашен претседател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;

б) за членови:

д-р Љубомир Арнаудовски, професор на Правниот факултет во Скопје,

д-р Карпош Бошковски, специјалист по судска медицина и асистент на Медицинскиот факултет во Скопје,

Пејро Блажевски, член на Претседателството на Автомото сојузот на Македонија,

Крсте Василевски, советник за работно и политички воспитување при Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието,

Никола Василевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука,

Лицо Василевски, пензионер, претседател на Комисијата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за сообраќајно-техничко воспитување и образование на децата, младината и возрасните учесници во сообраќајот,

Борче Васовски, секретар на Сојузот на возачите на Македонија,

Миле Вељановски, началник на Одделението за внатрешна контрола во работната заедница — Заеднички служби на ЖТО — Скопје,

Трајан Гоцевски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските,

Мице Димески, член на Претседателството на Црвениот крст на Македонија,

Љубомир Димчевски, началник на Одделението за безбедност, контрола и регулирање на сообраќајот при РСВР,

Јован Елемиров, полковник, ВП 5573 — Скопје, Фаница Ефтимова, судија во Републичкиот совет за прекршоци,

Јордан Јордановски, републички јавен правобранител на Македонија,

д-р Владо Камбовски, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања,

Исмет Качар, член на Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Милица Источка-Кнежевик, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за информации,

Миле Криковски, директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — Скопје,

Душан Масев, шеф на Службата за внатрешна контрола при РО за одржување јавни патишта „Македонија сообраќај“ — Скопје,

инж. Љубомир Пајмаковски, член на Претседателството на Сојузот против алкохолизмот, никотизмот и наркоманијата,

д-р Никола Петров, член на Претседателството на Републичкиот совет за социјалистичко воспитување на децата и младината,

инж. Томислав Поохин, генерален директор на РО одржување на јавни патишта „Македонијапат“ — Скопје,

инж. Петар Серафимовски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

д-р Данаил Симовски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

инж. Костадин Стојанов, советник во Републиката самоуправни интересна заедница за патишта, Ратко Спасовски, директор на Средното училиште за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски — Марко“.

Ташко Ташковски, директор на Заедницата за ризици и моторни возила при ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје.

инж. Љубомир Тодоровски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

Јорго Хаџи-Стерџо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство,

Бождар Данаиловски, возач во ГАСП — Скопје, Иво Цветковски, директор на Секторот за развој на производи ФАС „11 Октомври“ — Скопје,

Ванчо Цветковски, член на Републичката конференција на ССРМ,

инж. Борис Чаушевски, член на Претседателството на Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија и

Петар Цундев, претседател на Одборот за внатрешна политика на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3066

23 ноември 1984 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

462.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО СОВЕТОТ НА НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки и во Советот на неговите основни организации, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

Во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки:

Никола Јорданов,
Петар Миновски,
Роберт Ансаров,
Живко Наумовски,
Ратко Трајковски,
Петар Илиевски,
Ристо Жупановски,
Славка Влашки и
Исмаилка Кајин.

Во Советот на Машинскиот факултет:

Александар Цибрев.

Во Советот на Електротехничкиот факултет:

Леонид Ловач.

Во Советот на Градежниот факултет:

Олга Лазаровска,
Неде Таневски и
Димитар Јуруковски.

Во Советот на Институтот за земјотресно инженерство:

Стефан Крстевски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки се именуваат:

д-р Тодор Ановски, вработен во Центарот за испитување на радиоизотопи во стопанството во Скопје,

Петар Илиевски, директор на Електромашинскиот училищен центар — Скопје,

инж. Бранка Кондсвска, технолог во ОХИС — Скопје,

Даница Фидановска, вработена во Стопанската комора на Македонија,

Киро Стаменков, делегат во Соборот на здружениот труд на Обранието на СРМ, раководител на машинско одржување ООЗТ „Пластинг“ при ОХИС — Скопје,

Лазар Неделковски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ — Титов Велес,

Васил Саров, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје,

Јордан Ристевски, градежен инженер, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Карпош — Скопје, вработен во ГРО „Гранит“ — Скопје и

Милован Петрушевски, член на Претседателството на ОК на СКМ — Куманово, генерален директор на ФЗЦ „11 Октомври“ — Скопје.

Во Советот на Машинскиот факултет се именува

инж. Драган Андреевски, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Во Советот на Електротехничкиот факултет се именува

инж. Коста Митрески, вработен во ЖТО „Влеча и возови“ — Скопје.

Во Советот на Градежниот факултет се именуваат:

инж. Христо Хаџиевски, вработен во СИЗ за домување — Скопје,

Иван Икономов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, градежен раководител во ГРО „Бетон“ — III градилиште — Титов Велес,

Горѓи Пакетчиев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, началник на Одделението за урбанизам при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Во Советот на Институтот за земјотресно инженерство во Скопје се именува

Томче Соколовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, технолог вработен во „Алкалоид“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3067

23 ноември 1984 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

463.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Во Советот на Математичкиот факултет:

Ружа Бидикова и
Бранислав Србиновски.

Во Советот на Хемискиот факултет:

Марија Илиќ,
Лазар Мирчев,
Онежана Тодорова,
Рамазан Пакуми и
Воислав Тодоровиќ.

Во Советот на Факултетот за физика:
Никола Антовски.

Во Советот на Биолошкиот факултет:
Биљана Поленакковиќ.

Во Советот на Географскиот факултет:
Александар Груевски и
Виолета Јоанидис.

За претставници на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје се именуваат:

Висто Андов, член на Претседателството на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, главен инженер во Хемиската лабораторија во ООЗТ Техничка контрола при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Сашо Гигов, погонски хемиски инженер во ООЗТ „Хемија“ при РО „Алкалоид“ — Скопје и

д-р Трпе Груевски, вработен во Стопанска банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3072

23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

464.

Врз основа на член 10 од Законот за образување општествени совети на управата за одделни управни области и за одделни републички органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 15/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СОВЕТ НА УПРАВАТА ЗА ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ

За претставник во Општествениот совет на управата за областа на пазарот и цените се делегира Мемед Нурединовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3068

23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

465.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја — Скопје, поради истек на времето за кое е именуван

Тошо Поповски.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја — Скопје се именува

Тодор Галевски, заменик на директорот на Архивот на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3069

23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

466.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Саве Гадовски,
Трендафил Ивановски и
Љиљана Унковска.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Вања Михајлова, член на Претседателството на ОК СКМ Центар — Скопје, самостоен советник по нормативна дејност во Републичкиот секретаријат за финансии,

Висто Попсимонов, помошник секретар на СИЗ за општествена заштита на децата и

Вера Черепналковска, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општина Чаир — Скопје, вработена во РК на ССРМ, Секција за здравство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3070
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

467.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за хематологија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Иса Салиу и
Радмила Хорватик.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за хематологија се именуваат:

д-р Вера Сеизова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, лекар во диспансерот „Меркуриимпорт“ — Скопје и
Блажо Атанасов, член на Републичката конференција на ССММ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3071
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

468.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје се именуваат:

д-р Димитар Ефински, вработен во Заводот за ментално здравје — Скопје и

Живка Милошевиќ, економист во Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3073
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

469.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ — БИТОЛА

За членови на Комисијата за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца со оштен слух „Кочо Рацин“ — Битола се именуваат:

Јорданка Андревока, секретар на Општинскиот одбор на Црвениот крст во Битола и

Благоја Габровски, социјален работник во Тутунскиот комбинат во Црилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3074
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

470.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за избор на декани и продекани на Природно-математичкиот факултет во Скопје се именуваат:

Стојмир Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и Драган Петровски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ Центар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3075
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

471.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

За членови на Комисијата за избор на декан на Рударско-геолошкиот факултет во Штип се именуваат:

Борис Цекон, секретар на Претседателството на Општинскиот совет на ССМ — Штип и Владимир Стојановски, управник на рудникот Добрево.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3076
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

472.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 31 став 2 од Законот за електростопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Се дава согласност на Општите услови за испорака на електрична енергија, утврдени од Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија на седницата одржана на 4

октомври 1984 година, откако во нив ќе се извршат следниве изменувања и дополнувања:

— во член 67 став 4 да се брише;

— во член 97 зборот „уредно“ да се замени со зборот „неуредно“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3057
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

473.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

1. Се усвојува Договорот за усогласување на административните такси.

2. Се овластува Александар Андоновски, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за финансии, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Договорот во предложениот текст.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3058
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

474.

Врз основа на член 27 алинеја трета и член 121 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

Се разрешува од член на Одборот за општествено-политички односи

Крсте Секуловски, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за општествено-политички односи се избира

Борис Рутевски, делегат во Соборот на општините.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3064
23 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

475.

Врз основа на член 393 став 4 од Уставот на СР Македонија и член 37 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА МЛАДИНАТА ОН—1985 ГОДИНА

1. Се образува Републички одбор за Меѓународната година на младината ОН—1985 (во натамошниот текст: Одбор).

Задачата на Одборот е да презема мерки и активности за сестрана и целосна анализа на економската и социјалната положба на младите во сите средини на нашиот општествен живот. Мерките и активностите ќе бидат преземени непосредно во организациите на здружениот труд, месните заедници, младинските организации и сл., со ангажирање на општествено-политичките и општествените организации.

2. Задачите и активностите од точка 1 на оваа одлука и носителите на задачите и активностите ги утврдува Одборот со посебна програма за активности во текот на Годишната на младината.

3. По протекот на Годишната на младината Одборот изготвува извештај за својата работа и го поднесува на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

4. Одборот има претседател и 21 член. Одборот го сочинуваат по еден претставник од:

1. Собранието на СР Македонија;
2. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

3. Централниот комитет на СК на Македонија;
4. Републичката конференција на ССРМ;
5. Сојузот на синдикатите на Македонија;
6. Републичката конференција на ССММ;
7. Републичкиот комитет за односи со странство;

8. Републичкиот комитет за труд;
9. Републичкиот комитет за информации;
10. Републичкиот комитет за образование и наука;
11. Републичкиот сојуз на клубовите на Обединетите наши на Македонија;
12. Клубовите на меѓународно пријателство на младината;

13. Сојузот на организациите на физичка култура на Македонија;
14. Сојузот на народната техника на Македонија;
15. Лигата за мир, рамноправност и соработка меѓу народите при РК ССРМ.

Пет члена на Одборот ги одредува Претседателството на РК на ССММ од редот на општествените, научните и културните институции.

5. Претседател на Одборот е претседателот на Претседателството на РК на ССММ.

6. Претседателството на РК на ССММ, во соработка со надлежните републички органи на управата и републичките организации, се грижи за спроведување на програмата од точка 2 на оваа одлука, а стручните и други работи во врска со Меѓународната година на младината ги врши Стручната служба на Републичката конференција на ССММ.

7. Средствата за извршување на програмата од точка 2 на оваа одлука и за работата на Одборот ги обезбедува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, врз основа на пресметка што ја поднесува Одборот.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1703/1
22 ноември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

476.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествена контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/84 и 46/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗРИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоки цени за весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“.

2. Постојната цена на весникот „Нова Македонија“ може да се зголеми, така што новата цена по еден примерок да изнесува 20,00 динари.

3. За еднодневно издание во текот на неделата, цената на весникот „Нова Македонија“ може да изнесува 22,00 динари по еден примерок.

4. Цената на весниците „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ по еден примерок може да изнесува 10,00 динари.

5. Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени за весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1762/1
22 ноември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

477.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За советник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод се назначува Тихомир Цветковиќ, досегашен советник на директорот на Заводот.

Бр. 17-1470/1
1 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

478.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство се назначува д-р Агис Шајноски, виш научен соработник во Економскиот институт во Скопје.

Бр. 17-1468/1
1 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

479.

Врз основа на член 44, алинеја 4 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, на 18 седница одржана на 19 ноември 1984 година, донесе

Н А Р Е Д Б А**ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВЊЕ РИБА
ВО РЕКАТА ВАРДАР**

I

Се забранува лов на секаков вид риба во реката Вардар, и тоа од хидрометрискиот профил кај Башино Село до вливот на Црна Река во реката Вардар.

Забраната ќе трае 12 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

II

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2776/1

21 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство
и водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

480.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

— член 15 од Самоуправната спогодба на Работната заедница — заеднички служби во состав на ЗИК „Куманово“ во Куманово, донесена од работниците со референдум одржан на 20 октомври 1977 година и

— членовите 22 и 79 од Самоуправната спогодба на Основната организација на здружениот труд „Земјоделие“ во состав на ЗИК „Куманово“ во Куманово, донесена од работниците со референдум одржан на 20 октомври 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Основната организација на здружениот труд „Земјоделие“ и во Работната заедница — заеднички служби и двете во состав на ЗИК „Куманово“ во Куманово на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У бр. 199/83 од 20 јуни 1984 година, повеле постапка за оценување уставноста и законитоста на спорените членови од актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на членовите 15 и 22 со член 23 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 127 став 3 од Законот за здружениот труд. Воелно основано се постави и прашањето за спротивноста на член 79 со член 174 став 4 и член 463 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорените самоуправни спогодби се предвидени основи за утврдување на претпоставениот придонес на работ-

ниците, но тие не содржат мерила за утврдување на стварниот придонес и на резултатите што работниците ги постигнуваат во работата.

Согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд се должни да утврдат како основи и мерила за претпоставениот придонес, така и основи и мерила за реализираниот придонес.

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд се предвидени како основи и мерила за претпоставениот придонес, така и основи и мерила за реализираниот придонес.

Со оглед на изложеното, Судот смета дека оспорените самоуправни спогодби не се во согласност со означените уставни одредби и дека се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорените самоуправни спогодби се предвидени основи и подоснови за распределба на средствата за лични доходи и по секој од подосновите се утврдени мерила (бодови) во распон Меѓутоа, од овие одредби како и од оспорените самоуправни акти во целост, Судот не можеше да утврди за кој вид на работи и работни задачи по колку бода, се утврдени, туку во табеларниот преглед, кој е оставен дел на оспорените самоуправни спогодба, бодовите за сите работи и работни задачи се утврдени во фиксен износ.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што во оспорените самоуправни спогодби по утврдените основи се определени мерила во распон, а во табеларниот преглед мерилата се дадени во вкупен фиксен износ на бодови, Судот утврди дека оспорените акти не се во согласност со означените уставни одредби и дека се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 79 од Самоуправната спогодба на Основната организација, донесена во 1977 година, личниот доход на сезонските работници е утврден во фиксен износ, а со измените на овој член од 1983 година, тој личен доход го утврдува Работничкиот совет на почетокот на годината.

Со член 174 став 4 од Законот за здружениот труд работниците кои засноваат работен однос на определено време се изедначени во правата, обврските и одговорностите со работниците кои засноваат работен однос на неопределено време, со тоа што обемот на правата на овие работници се утврдува според нивниот придонес во работата и должината на работното време.

Со оглед на тоа што основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи на работниците кои засноваат работен однос на определено време, согласно членот 463 од Законот за здружениот труд, не ги определеле работниците со референдум и со оглед на тоа што тие се определени во фиксен износ, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 127 став 1 и член 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 199/83
12 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

481.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката 2 од Одлуката за утврдување на личниот доход и другите примања на секретарот на Републичката заедница на вработување бр. 0404-1273/1, донесена од Собранието на Републичката заедница на вработувањето на седницата одржана на 5 октомври 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Републичката заедница на вработувањето на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување законитоста на точката 2 од Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со точката 2 од оспорената одлука е предвидено личниот доход на секретарот на Републичката самоуправниа интересна заедница за вработувањето да се определува со коефициент.

5. Според член 408 став 2 од Законот за здружениот труд, одредбите на овој Закон кои се однесуваат на работните заедници во организациите на здружениот труд, се однесуваат и на работните заедници во самоуправниите интересни заедници, ако со Закон не е поинаку определено. Според одредбите на овој Закон, раководителот на работната заедница заснова работен однос во работната заедница и во неа ги остварува правата, обврските и одговорностите кои произлегуваат од работниот однос, во согласност со одредбите на Законот за здружениот труд кои се однесуваат на работниците во работната заедница (член 545 во врска со член 408 од Законот за здружениот труд). Распределбата на средствата за лични доходи на работниците во работната заедница се врши според основи и мерила утврдени во самоуправниот општ акт што тие го донесуваат со референдум (член 542 во врска со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд).

Имајќи ги предвид наведените одредби на Законот за здружениот труд и фактот дека секретарот на Републичката заедница за вработување во Законот за вработувањето и осигуравањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) не е утврден како орган на Заедницата, што би претставувало можен основ за определување на личниот доход со коефициент, Судот смета дека личниот доход на секретарот на Самоуправната интересна заедница на вработувањето треба да се утврдува според основи и мерила што ги утврдуваат работниците во работната заедница на Стручната служба на оваа самоуправниа интересна заедница со референдум а не според критериуми определени на друг начин.

Со оглед на тоа што со точка 2 од оспорената одлука личниот доход на секретарот на Републичката самоуправниа интересна заедница на вработувањето е определен со коефициент, Судот утврди дека таа е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 155/84
19 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

482.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15, алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 34 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Петар Поп Арсов“ во село Богомила, општина Титов Велес, донесен со референдум на 20 декември 1977 година, во делот во кој се утврдени бодови за тешки услови за работа, во време на неговото важење не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и бил во спротивност со Законот за здружен труд.

Оваа одлука има правно дејство на одлука на Судот со која се укинува самоуправниот општ акт

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Петар Поп Арсов“ во село Богомила, општина Титов Велес, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот Правилник не содржи разработен систем на основи и мерила за вреднување на работите и работните задачи на наставниците. Со предлогот посебно се оспорува член 34 став 2 од Правилникот, според кој по основот тешки услови за работа е утврден различен број на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на наставниците.

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Судот утврди дека тој, во основа, содржи систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на наставниците, во таа смисла што за секоја извршена работа и работна задача е утврден посебен број на бодови, а за нејзиното неизвршување не се пресметува истиот број на бодови.

Во поглед на распределбата на средствата за лични доходи за услови за работа, Судот утврди дека во член 34 од оспорениот Правилник по основот тешки услови за работа од II категорија за наставникот и учителот е предвиден различен број на бодови односно е утврден различен број на бодови во зависност од нивната стручна подготовка.

5. Согласно уставното начело за распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на организацијата во која работи. За остварување на ова начело во областа на распределбата на средствата за лични доходи, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврлат основи и мерила.

Со оглед на тоа што во оспорената одлука од Правилникот е утврден различен број на бодови по основот тешки услови за работа само во зависност од степенот на стручната подготовка на наставниците, Судот утврди дека таа не е во согласност со начелото на распределба според трудот.

Исто така, Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал да важи со донесувањето на нов Правилник за распределување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во училиштето со референдум на 20 јуни 1983 година, со кој е отстранета несогласноста со Уставот на СР Македонија и спротивноста во Законот за здружениот труд содржана во оспорениот дел на член 34 од

Правилникот. Поради тоа, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот, во времето на неговото важење, не била во согласност со означените одредби од Уставот и Законот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 78/83

26 септември 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

483.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА алинеја 2 на став 1 на член 2 од Правилникот за распределба на станови на работните луѓе со ниски доходи во семејството на Основната организација на здружениот труд „Радобор“, село Радобор — Битолско, во состав на Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија“, Битола, донесен од работниците со референдум одржан на 15 март 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Радобор“ с. Радобор, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точка 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот правилник е противуставен и незаконит затоа што предвидува право за добивање стан на користење од солидарна станбена изградба да има секој работник кој стекнал постојано жителство во Општината Битола најмалку 10 години сметано до денот на глобалната распределба на ста-

нови, со што било повредено уставното начело на еднаквоста на работните луѓе и граѓаните.

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Судот утврди дека покрај другите основи во алинејата 2 на став 1 на член 2 содржи услов работникот да има постојано место на живеење во општината Битола најмалку 10 години сметано до денот на глобалната распределба на становите.

5. Согласно алинејата 9 став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на ОР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, додека, пак, во алинеја 6 на став 3 дел II од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 3 од Законот за здружениот труд, покрај начелото за распределба според трудот, работниците во основната организација го применуваат и начелото на солидарност првенствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка заради учествување во задоволувањето на определени социјални и други потреби на работниците со понизок личен доход и на членовите на неговото семејство. Во член 173 од истиот закон, работникот кој засновал работен однос, правата, обврските и одговорностите што ги има во работниот однос ги остварува од денот кога започнал да работи. На крајот, согласно член 234 од Уставот на СР Македонија на граѓаните им се гарантира слобода на движење и настанување.

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на став 1 на член 2, од оспорениот правилник, работникот кој нема 10 години жителство во општината Битола е исклучен од правото да учествува во распределбата на средствата за становите, Судот смета дека таа не е во согласност со наведените уставни одредби и е во спротивност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 176/84

3 октомври 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

303.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 13 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАЌИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок, („Службен весник на СРМ“ бр. 31/83), во членот 2, износот од 1.500 динари се заменува со износот од 2.500 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-983

15 ноември 1984 година

Скопје

Претседател,
Драган Тодоров, с. р.

304.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 став 1 алинеја 14 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 13 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I

Точката II од Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците на привремена работа во странство („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79, 42/82 и 31/83), се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонесот за привремено вработените во странство се определуваат основници во постојани месечни нето износи и тоа:

1. износ од 16.600 динари месечно, за лицата со завршена висока стручна подготовка;
2. износ од 14.150 динари, за висококвалификувани работници и лица со виша стручна подготовка;
3. износ од 13.300 динари месечно, за работниците со средна стручна подготовка и квалификувани работници;
4. износ од 12.350 динари месечно, за работници со непотполни стручна подготовка и полуквалификувани (приучени) работници;
5. износ од 12.000 динари, за неквалификувани работници“.

II

По точката IV се додава нова точка IVa која гласи:

„Придонесот за вработување стасува за плаќање до 30 во месецот за претходниот месец.

Работникот не може да по уплати придонесот за вработување по престанокот на работата во странство, односно по враќањето во земјата“.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-982
15 ноември 1984 година
Скопје

Претседател,
Драган Тодоров, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

305.

Врз основа на член 37 од Статутот на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје. Собранието на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на град Скопје, на својата X седница одржана на 6 ноември 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 2 вкупниот износ на средствата од 100.959.000 динари се менува и ставот гласи:
„ — вкупниот износ на средствата што општинските СИЗ и Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје ќе ги остварат од придонесите од претходниот став ќе изнесува 114.447.000 динари.“

Член 2

Во член 2 став 3 „стапката од 0,13%“ се менува и ставот гласи:

„ — организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,10%“.

Член 3

Во член 3 алинеја 2, „од личен доход од работен однос — 15,26%“ се менува и алинејата гласи:
„ — од личен доход од работен однос — 15,06%“.

Член 4

Во член 3 став 2 „вкупниот износ од 22.000.000 динари“ се менува и ставот гласи:

„ — вкупниот износ што ќе се здружи во Републичката заедница на физичката култура од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 26.300.000 динари“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-404/1
6 ноември 1984 година
Скопје

Претседател,
Славе Паталовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

306.

Врз основа на член 52 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 21 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Висината на додаток на деца, утврдена со Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додаток на деца, бр. 11-742/11 од 28 декември 1983 година („Службен весник на СРМ“ број 2/84) се валоризира за 8,34%, сметано од 1 јануари 1984 година.

Член 2

Висината на додатокот на деца по возраст и цензусни групи ќе изнесува:

Возраст на децата	I цензусна група	II цензусна група	III цензусна група
1. Предучилишна и основно училишна возраст	1.020,00	770,00	500,00
2. Средно училишна возраст	1.365,00	1.020,00	820,00
3. Деца на виши и високи школи	1.625,00	1.200,00	900,00

Член 3

Разликата во висината на додатокот на деца од 1 јануари до 31 декември 1984 година ќе биде исплатена во еднакратен износ во месец декември, заедно со редовната исплата на додатокот на деца.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-734/5
21 ноември 1984 година
Скопје

Претседател,
Владо Бишковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

307.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 163 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, одржана на 5 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правата, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Член 2

Надоместокот на име погребни трошоци се утврдува во износ:

1. од 9.000,00 динари во случај на смрт на осигурено лице постаро од 14 годишна возраст;
2. од 7.000,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од 7—14 годишна возраст;
3. од 5.000,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
4. од 3.000,00 динари во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци на осигурено лице умрело и закопано надвор од местото на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрело за време на престој во странство се определува во висина на неопходно погребните трошоци за закоп на земјата во која осигуреното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува надлежниот орган на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

На издржуваните членови на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во едномесечен износ, под условите и износите предвидени во Статутот на Заедницата.

Член 6

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои го извршиле закопот на осигуреното лице, врз основа на изводот од матичната книга на умрените и здравствената легитимација на умрелото осигурено лице.

Посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот се исплаќа на најстариот член на семејството кој што го издржувал осигуреникот до неговата смрт.

Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 8

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат од денот на нејзината примена.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица број 02-172/1 од 27. II. 1984 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-873/1
5 ноември 1984 година
Струмица

Претседател,
дипл. прав. Туше Гошев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — ТЕТОВО

308.

Врз основа на Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 54 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 9 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЦЕЛОСНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА МЕСЕЦИТЕ XI И XII 1984 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружениот труд од областа на стопанството и општествените дејности кои издвојуваат придонес од личните доходи за општествена заштита на децата целосно се ослободуваат од овој придонес за ноември и декември 1984 година.

Член 2

Ослободувањето од придонесите по стапката на ОСИЗ за општествена заштита на децата на тетовската општина се врши заради исполнување на планираните средства за 1984 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1984 година.

Член 4

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0802-943
9 ноември 1984 година
Тетово

Претседател,
д-р Марија Спироска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ТЕТОВО

309.

Согласно член 18 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

I

1. За 1985 година стапката на придонесот за вработување се утврдува на 0,50%.
2. За работниците вработени во странство стапката на придонесот за вработување се утврдува на 3%.

II

Придонесот за вработување се плаќа и пресметува според основицата за пресметување на придонесот за вработување и тоа:

1. за работникот во основната организација и за работниците вработени кај работодавци — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход);

2. за работодавецот — основицата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување го утврдува Заедницата за вработување во висина од 100% од паушалниот износ на данокот;

3. за работниците на привремена работа во странство основицата ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

III

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

IV

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

V

По еден примерок да се достави до Републичкиот секретаријат за финансии, Секретаријатот за финансии при СО — Тетово, книговодство, архива и седничен материјал.

Бр. 08-1046/8
26 октомври 1984 година
Тетово

Претседател,
Спиро Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ДЕЈНОСТИ — КРИВА ПАЛАНКА

310.

Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и научни дејности — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование во 1984 година се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос во стопанство, по стапка од 5,00%/;

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00%/;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 6,00%/.

Член 2

По исклучок од член 1 точка 1 на оваа одлука работните организации од основното воспитание и образование во општината се ослободуваат од плаќање придонес од личен доход. Насоченото образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќа по стапка од 2,5%/, а предучилишното воспитание и образование — по стапка од 3,50%/.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-270
23 декември 1983 година
Крива Паланка

Претседател,
Миле Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА

311.

Врз основа на член 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕННО НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА СТОПАНСТВО И НЕСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука привремено се намалува стапката на придонесот од личен доход за стопанство и нестопанство, што ја уплатуваат работните организации за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, утврдена со Одлуката бр. 02-794/84, и тоа од 1,65 на 1,35.

Член 2

Работните организации од основното и насоченото образование ќе уплатуваат 50% од намалениот износ или 0,675%/, а предучилишното образование — 70% од намалениот износ или 0,945%/.

Член 3

Намалениот износ на стапките ќе се применува од 1 јануари 1984 година до 31 декември 1984 година.

Член 4

Одлуката е полноважна од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-94
6 јуни 1984 година
Крива Паланка

Претседател,
Дане Станковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА

312.

Врз основа на член 21 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата, по овластување од Собранието, на седницата одржана на 10 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО УПЛАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се прекинува уплатата на стапките на придонесите за Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка, утврдени со Одлуката број 08-48 од 1984 година и тоа:

— придонес од доход на ОЗТ и

— придонес од личен доход од работен однос.

Член 2

Уплатата на придонесот од доходот на ОЗТ и придонесот од личен доход од работен однос се прекинува од 1 октомври 1984 година до 31 декември 1984 година.

Член 3

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Службата на општественото книговодство — Крива Паланка.

Член 4

Оваа одлука е полноважна од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1984 година.

Бр. 09-48/2
10 октомври 1984 година
Крива Паланка

Претседател,
Благој Николовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА ПАЛАНКА

313.

Врз основа на член 36 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, на седницата одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА ПАЛАНКА ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и од работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница на културата.

Член 2

Во 1984 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

- 0,86%, придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
- 0,70%, придонес од личен доход од работен однос;
- 0,01%, придонес од личен доход од земјоделска дејност;
- 1%, придонес од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност;
- 1%, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.

Член 3

Од утврдените стапки на придонеси во член 2, точка 1 и 2 на оваа одлука Општинската СИЗ на културата издвојува:

- 0,713% од доходот на основните организации на здружен труд и
- 0,50% од личниот доход од работен однос, за изградба на новиот спомен-дом на културата во Крива Паланка.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе ги врши Службата на општественото књиговодство.

Член 5

Работните организации од основното и средното наочено образование во општината придонесите со утврдените стапки во член 2 на оваа одлука ќе ги наплатуваат 50%.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-83/1

16 декември 1983 година
Крива ПаланкаПретседател,
Ратка Граматикова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

314.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 31 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Во член 1 точка 1 бројката 0,13% — од доходот на работните организации на здружен труд се заменува со бројката 0,17%, а во точка 2 бројката

0,85% од бруто личен доход од работен однос од нестопанството се заменува со бројката од 0,90%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1984 година.

Бр. 29/1

31 октомври 1984 година
ШтипПретседател,
Љупчо Горгиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

315.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата и член 34 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 1 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1984 ГОДИНА**

Член 1

Во член 1 точка 2 бројката 2,25% — придонес од личен доход во стопанството, се заменува со бројката 2,15%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 16 септември 1984 година.

Бр. 10-1977/5

1 ноември 1984 година
ШтипПретседател,
Љубе Николов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

316.

Врз основа на член 31 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на сите собори, одржана на 31 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Во член 1 став 1 по точка 11 се додаваат две точки кои гласат:

„1. За лица кои немаат својство на корисник на здравствена заштита, а кои се пријавени на задолжителни видови здравствена заштита од општината Штип се утврдува месечен придонес за здравствена заштита во висина од 240 динари.

2. За лица кои немаат својство на корисник на здравствена заштита, а кои се пријавени на целосна здравствена заштита од општината Штип, се утврдува месечен придонес за здравствена заштита во висина 500 динари.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-1337/4

31 октомври 1984 година
ШтипПретседател,
Нада Дечовска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак по тужбата на тужителката Стојчевска Јовановиќ Илина од с. Бардовци против тужениот Јовановиќ Марјан со непозната адреса на живеење, на кого ќе му биде поставен привремен старател за заштита на интересите во постапката.

Се повикува тужениот да се јави на главната расправа што е закажана за ден 14. I. 1985 година во 8 часот во просториите на Општинскиот суд Скопје I — Скопје, судница бр. 3.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 4607/84. (177)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје покрената е постапка за определување на единствен носител на станарско право по предлог на Глоговац Ристо, против Илиева Васка, со непозната адреса на живеење.

Се моли тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или, пак, нејзин застапник. Доколку во предвидениот рок не се јави никој, во постапката ќе биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува се до окончувањето на постапката, и тоа од редовите на адвокатите при Адвокатската комора во Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ВПС. бр. 153/84. (178)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за утврдување на право на сопственост на куќа по тужбата на тужителката Спиrowsка Убавка од Ресен, ул. „Коле Неделковски“ бр. 24, застапувана од полномошникот адв. Владо Макаровски, против тужените Реџепов Реџеп и Садик Мимиќ од Скопје, а сега во Турција се непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 50.100,00 динари.

Се повикуваат тужените Реџепов Реџеп и Садик Мимиќ од Скопје да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, ќе бидат застапувани од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I. П. бр. 2760/84. (180)

Пред овој суд е заведен спор по основ на утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Ибраим Рамиз Шабан од с. Стајковци — Скопје против тужениот Фадил Абдулрахман од Скопје, со стан во Истанбул, со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот Фадил Абдулрахман, кој е со непозната адреса на живеење, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 84 и 86 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2917/84. (179)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба на недвижен имот по предлог на предлагачот Трпковски Кири од с. Копанце, Тетовско, против противниците Трпковски Вукашин, Трпковски Мирко и Трпковски Александар, сите од с. Копанце, Тетовско.

Учеониците Трпковски Мирко и Трпковски Александар се наоѓаат на привремена работа во САД и се повикуваат во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јават во овој суд или да определат свој полномошник.

Доколку во одредениот рок не се јават или не определат свој полномошник, од страна на органот за старателство ќе им биде поставен старател кој ќе ги штити живните права и интереси до окончувањето на оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 513/84. (168)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за сопственост по основ на одржување од страна на тужителот Симјановски Манов Јован од с. Раотинце, против тужените Атанасовска Спасова Вела од с. Раотинце и Здравковска Панова Живка од с. Прељубиште, а сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 15.000 динари.

Се повикува тужената Здравковска Панова Живка од с. Прељубиште, а сега со непозната адреса во САД, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1791/84. (169)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за измена на одлука за издршка, од страна на тужителките Хаџире, Зејнепе и Дашмире, сите Неџатови Халили од Тетово, ул. „Мурат Бакири“ бр. 184, против тужениот Алити Иљаз Неџат од с. М. Речица, ул. „Илинденска“ бб, а сега на привремена работа во Париз, Франција, со непозната адреса. Вредност на спорот 12.000 динари.

Се повикува тужениот Алити Иљаз Неџат од с. М. Речица, ул. „Илинденска“ бб, а сега на привремена работа во Париз, Франција, со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 582/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот по тужбата на тужителот Меваип Ајдини од с. Пирок, против тужената Игбале Мамути од Тетово, сега со непознато место на живеење во Турција.

Се повикува тужената Игбале Мамути да се јави во судот, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужената ќе ѝ постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1893/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Марковска Благоула од с. Милетино, против тужените Хамиди Фаредин од с. Милетино, сега на привремена работа во Германија, и Марковски Стево од с. Милетино.

Се повикува тужениот Хамиди Ибрахим Фаредин од с. Милетино да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1699/84. (172)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за владеење по тужбата на тужителот Момировски Момир од Тетово, ул. 114 бр. 15, против тужениот Емурлаи Веап, со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужениот Емурлан Ајредин Веап, со непозната адреса во Турција, да се јави во судот, достави адреса и одреди полномошник кој ќе го застапува по овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1519/84.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 92 од Статутот на Земјоделската задруга „Треска“ — с. Модриште, Македонски Брод, Задружниот совет

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на директор на Задругата

Покрај општите услови пропишани со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има висока стручна подготовка од земјоделски, економски или друг смер со работно искуство од 6 години во земјоделството или стопанството или средна стручна подготовка од споменатите смерови со најмалку 10 години работно искуство;

— да има работно искуство во раководење од 3 години;

— да е морално-политички подобен.

Заинтересираните кандидати кон молбата поднесуваат доказни документи за квалификацијата и работното искуство и уверение за неосудуван.

Документите се поднесуваат до конкурсната комисија при 33 „Треска“ — с. Модриште, Македонски Брод.

Некомплетни документи не се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (438)

Врз основа на член 170—172 од Законот за здружениот труд, член 5—14 од Законот за работните односи и член 5 од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи во РО „Уметност“ — Скопје, Работничкиот совет

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на раководител на стопанско-сметководна служба

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— дипломиран економист со две години работно искуство, економист со три години работно искуство, или средно економско училиште и четири години работно искуство.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за работни односи на РО „Уметност“ — Скопје ул. „Наум Наумовски“ — Борче“ бр. 52, тел 236-015, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираниите и неблаговремените молби нема да бидат земени во разгледување. (440)

Работничкиот совет на Работната организација за комунални дејности „Стандард“ — Дебар

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган — директор на Работната организација

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока школка подготовка, економски или правен смер, со вкупно работно искуство во струката, во стопанството, најмалку 5 години;

— да има средно-економска школка подготовка со 6 години работно искуство во струката во стопанството;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да покажувал спремност во досегашното работење за развој на самоуправните односи;

— да има проверени резултати во поглед на стручните, организационите и другите работни способности;

— да не постојат пречки од член 511 од Законот за здружениот труд.

Изборот се врши за време од 4 години.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Комисијата за спроведување на конкурсот при РО „Стандард“ — Дебар.

Некомплетираниите пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето. (439)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Ресен

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија во Општинскиот суд во Ресен, (1).

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Ресен — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Комисија за избори и именувања на Собранието на општината Ресен

СОДРЖИНА

	Страна
460. Одлука за бројот на членовите на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата — — — — —	753
461. Одлука за именување претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата — —	753
462. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки и во Советот на неговите основни организации —	754
463. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	754
464. Одлука за делегирање претставник во Општествениот совет на управата за областа на пазарот и цените — — — — —	755
465. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја — Скопје — — — — —	755
466. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за пнекологија и акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	755
467. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за хематологија — — — — —	756

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАОпшти акти на самоуправните
интересни заедници

Согласно одредбите на членот 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на личните доходи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/84), Службата на општественото книговодство во СР Македонија ја издава следната

ОБЈАВА

1. Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи во општествениот сектор на Републиката за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година, во однос на истиот период од претходната година, изнесува 37,8% и истиот ќе се применува на корисниците на општествени средства од член 4 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на личните доходи во 1984 година.

2. Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи во општествениот сектор на Републиката за периодот од 1 јануари до 30 септември 1984 година, во однос на истиот период од претходната година, изнесува 38,8% и истиот ќе се применува за корисниците на општествени средства од член 1 и 3 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на лични доходи во 1984 година.

- | | | |
|---------------|--|-----|
| 468. | Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младици во Скопје. | 756 |
| 469. | Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола | 756 |
| 470. | Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декани и продекани на Природно-математичкиот факултет во Скопје | 756 |
| 471. | Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Рударско-геолошкиот факултет во Штип. | 757 |
| 472. | Одлука за давање согласност на Општите услови за испорака на електрична енергија | 757 |
| 473. | Одлука за усвојување на Договорот за усогласување на административните такси | 757 |
| 474. | Одлука за разрешување и избор на член на Одборот за општествено-политички односи | 757 |
| 475. | Одлука за образување на Републички одбор за меѓународната година на младината ОН — 1985 година | 758 |
| 476. | Одлука за определување највисоки цени на весниците „Нова Македонија“ „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ | 758 |
| 477. | Решение за повторно назначување советник на директорот на Републичкиот хидрометсоролошки завод | 758 |
| 478. | Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство | 758 |
| 479. | Наредба за привремена забрана на ловенење риба во реката Вардар | 759 |
| 480. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 199/83 од 12 септември 1984 година | 759 |
| 481. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 155/84 од 19 септември 1984 година | 760 |
| 482. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 78/83 од 26 септември 1984 година | 760 |
| 483. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 176/84 од 3 октомври 1984 година | 761 |
| СКОПЈЕ | | |
| 303. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок | 761 |
| 304. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците на привремена работа во странство | 761 |
| 305. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување средства во Републичката заедница на физичката култура за 1984 година | 762 |
| 306. | Одлука за валоризација на висината на додатокот на деца за 1984 година | 762 |
| СТРУМИЦА | | |
| 307. | Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица | 763 |
| ТЕТОВО | | |
| 308. | Одлука за целосно ослободување од придонесите за општествена заштита на децата од личните доходи на работниците од стопанските дејности и од личните доходи на работниците од општествените дејности за месеците XI и XII 1984 година | 763 |
| 309. | Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработувањето за 1985 година | 763 |
| КРИВА ПАЛАНКА | | |
| 310. | Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1984 година | 764 |
| 311. | Одлука за привремено намалување стапката на придонесот од личен доход за стопанство и нестопанство | 764 |
| 312. | Одлука за престанување со уплата на стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Крива Паланка | 764 |
| 313. | Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Крива Паланка за 1984 година | 765 |
| ШТИП | | |
| 314. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд што остваруваат доход и утврдување стапките на придонесот од личен доход на праѓаните за 1984 година | 765 |
| 315. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка на придонесот за општествена заштита на децата во 1984 година | 765 |
| 316. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за постојаните износи на придонесите на здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос за 1984 година | 765 |